



# СЛУЖБЕН ВЕСНИК

## НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Среда, 4 јуни 1980

Скопје

Број 20

Год. XXXVI

Претплатата за 1980 година изнесува 650 динари. Овој број чини 10 дин. Жиро сметка 46103-603-12496

213.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

### У К А З

**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА ДЕЛ ОД СРЕДСТВАТА НА ОПШТЕСТВЕНАТА РЕПРОДУКЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ ОБЈЕКТИ**

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за здружување на дел од средствата на општествената репродукција за изградба на електроенергетски објекти,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 27 мај 1980 година.

Бр. 08-1380  
27 мај 1980 година  
Скопје

Претседател  
на Претседателството на СРМ,  
Љупчо Арсов, с. р.

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
Благоја Талески, с. р.

### ЗАКОН

**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА ДЕЛ ОД СРЕДСТВАТА НА ОПШТЕСТВЕНАТА РЕПРОДУКЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ ОБЈЕКТИ**

#### Член 1

Во Законот за здружување на дел од средствата на општествената репродукција за изградба на електроенергетски објекти („Службен весник на СРМ“ број 38/75 и 22/78), членот 2 се менува и гласи:

„Основните организации на здружен труд, земјоделските задруги, основните здружени организации, основните организации на кооперантите, занаетчиските и другите задруги, договорните организации на здружен труд, работните заедници што вршат административно-стручни, помошни и на нив слични работи од заеднички интерес за организациите на здружен труд, во земјоделски или други задруги, во деловните здружувања, заедниците за осигурување, банките и другите финансиски организации-здружуваат средства за финансирање на изградбата на електроенергетски објекти за производство и пренос на електрична енергија (организации и заедници).

Организациите и заедниците од став 1 на овој член здружуваат средства за финансирање на изградбата на електроенергетски објекти за производство и пренос на електрична енергија во износ од 9% од вкупниот износ на средствата на чистиот доход според завршната сметка, намален за делот на чистиот доход наменет за лични доходи, сред-

ства што се здружуваат врз основа на закон за станбена изградба и средства на резервите во висина на минималните стапки утврдени со закон“.

#### Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

214.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

### У К А З

**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЕДИНСТВЕНИОТ МАТИЧЕН БРОЈ НА ГРАЃАНИТЕ**

Се прогласува Законот за единствениот матичен број на граѓаните,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на општините и Општествено-политичкиот собор, одржани на 27 мај 1980 година.

Бр. 08-1363  
27 мај 1980 година  
Скопје

Претседател  
на Претседателството на СРМ,  
Љупчо Арсов, с. р.

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
Благоја Талески, с. р.

### ЗАКОН

**ЗА ЕДИНСТВЕНИОТ МАТИЧЕН БРОЈ НА ГРАЃАНИТЕ**

#### Член 1

Со овој закон се уредува определувањето и евидентирањето на единствениот матичен број на граѓаните (во натамошниот текст: матичниот број), како ознака на идентификационите податоци на граѓаните.

#### Член 2

Општинскиот орган на управата надлежен за внатрешни работи (во натамошниот текст: општинскиот орган за внатрешни работи) го определува матичниот број и води евиденција за тоа.

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи води единствена евиденција за матичните броеви.

#### Член 3

Матичниот број се определува според живеалиштето на граѓаните, а за новородените деца според местото на раѓање. За децата родени во странство, матичниот број се определува според местото на нивното запишување во матичната книга на родените што се води на територијата на Социјалистичка Република Македонија.

Децата кои по донесувањето на овој закон ќе се родат надвор од територијата на Социјалистичка Република Македонија и на кои не им е определен матичниот број, истиот ќе им го определи општинскиот орган за внатрешни работи според живеалиштето на родителите во Социјалистичка Република Македонија.

#### Член 4

Матичарот, по запишувањето на новороденото дете во матичната книга на родените, е должен во рок од 3 дена да достави извод од матичната книга на родените до општинскиот орган за внатрешни работи заради определување на матичниот број.

Матичниот број запишан во извод од матичната книга на родените или во лична карта служи за запишување на матичниот број во сите други јавни исправи и евиденции.

#### Член 5

Општинскиот орган за внатрешни работи е должен веднаш, а најдоцна во рок од 7 дена од денот на определувањето на матичниот број да го извести за тоа Републичкиот секретаријат за внатрешни работи и матичарот што ја води матичната книга на родените.

Во матичната книга на венчаните и матичната книга на умрените, определениот матичен број ќе им се запишува на оние граѓани кои ќе бидат запишани во овие книги по влегувањето во сила на овој закон.

#### Член 6

Во Социјалистичка Република Македонија се утврдуваат девет регистрациони подрачја со следниве броеви на регистри: Битола — за општините Битола, Ресен и Демир Хисар — 41; Куманово — за општините Куманово, Кратово и Крива Паланка — 42; Охрид — за општините Охрид, Дебар, Кичево и Струга — 43; Прилеп — за општините Прилеп, Крушево и Брод — 44; град Скопје — 45; Струмица — за општините Струмица, Валандово и Радовиш — 46; Тетово — за општините Тетово и Гостивар — 47; Титов Велес — за општините Титов Велес, Гевгелија, Кавадарци и Неготино — 48 и Штип — за општините Штип, Берово, Винаица, Делчево, Кочани, Пробиштип и Свети Николе — 49.

#### Член 7

Во рамките на регистрационите подрачја, Републичкиот секретаријат за внатрешни работи им определува на општинските органи за внатрешни работи распон на броеви со комбинација на полот и редниот број за лица родени на ист датум.

#### Член 8

Определувањето и запишувањето на матичниот број ќе започне од 1 јануари 1981 година, а ќе заврши до 31 декември 1985 година за граѓаните родени пред истекнувањето на овој рок.

Граѓанинот е должен, во рок од став 1 на овој член, да се пријави кај општинскиот орган за внатрешни работи заради определување и запишување на матичниот број. При пријавувањето родителот, односно старателот е должен да ги пријави своите малолетни деца, односно лицето под старателство.

#### Член 9

Ако на граѓанинот не му е определен матичниот број, општинскиот орган за внатрешни работи при издавањето на лична карта или потврда за пријавување — одјавување на живеалиштето, односно промена на адресата на станот го определува и запишува матичниот број.

Во случај од став 1 на овој член матичниот број се запишува и во потврдата за пријавување — одјавување на живеалиштето, односно промена на адресата на станот.

#### Член 10

Матичниот број се запишува и во дозволата за оружје и сообраќајната дозвола на граѓанинот. Матичниот број може да се запише и во други евиденции и исправи што за граѓаните, по основ на закон, ги водат државните органи, организациите на здружен труд и другите самоуправни организации и заедници.

#### Член 11

Општинскиот орган за внатрешни работи кој донел решение за промена на личното име, односно пред кој е извршена промена на личното име или исправка на денот, месецот, годината на раѓањето или полот, е должен во рок од 7 дена од правосилноста на одлуката еден примерок да достави до општинскиот орган за внатрешни работи кој го определил матичниот број.

#### Член 12

Општинскиот орган за внатрешни работи којшто извршил промена на личното име, исправка на денот, месецот, годината на раѓање или полот, промена на адресата на станот, како и промена на матичниот број, е должен во рок од 7 дена да го извести Републичкиот секретаријат за внатрешни работи.

#### Член 13

Ако на граѓанинот му е определен погрешен матичен број истиот се поништува и се определува нов матичен број.

Ако на граѓанинот по грешка му се определени два или повеќе матични броеви, подоцна определениот број, односно броеви се поништуваат ако првиот е исправен.

Општинскиот орган за внатрешни работи кој определил погрешен матичен број донесува решение за поништување на истиот и за тоа го известува матичарот кој ја води матичната книга на родените, општинскиот орган за внатрешни работи на чие подрачје граѓанинот има живеалиште, како и општинскиот орган за внатрешни работи по чија иницијатива се бара исправка на погрешно определениот матичен број.

Поништениот матичен број не може да му се определи на друг граѓанин.

#### Член 14

Со парична казна од 200 до 1.000 динари ќе се казни за прекршок граѓанинот кој во рокот определен со член 8 на овој закон не се пријави кај општинскиот орган за внатрешни работи заради определување на матичниот број, како и родителот, односно старателот кој не ќе ги пријави своите малолетни деца, односно лицето под старателство.

#### Член 15

Средствата за набавка на соодветна опрема за спроведување на одредбите од овој закон ќе се обезбедат во буџетот на Социјалистичка Република Македонија.

#### Член 16

Се овластува републичкиот секретар за внатрешни работи да донесе поблиски прописи за обрасците и начинот на водење на евиденција на единствениот матичен број во рок од 3 месеци по влегувањето во сила на овој закон.

#### Член 17

Одредбите на овој закон што се однесуваат на општинскиот орган за внатрешни работи се применуваат и на органот на управата надлежен за внатрешни работи на градската заедница.

#### Член 18

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

**215.**

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

**У К А З****ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЛИНДЕНСКИТЕ ПЕНЗИИ**

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за илинденските пензии, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 27 мај 1980 година.

Бр. 08-1362  
27 мај 1980 година  
Скопје

Претседател  
на Претседателството на СРМ,  
**Љупчо Арсов, с. р.**

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
**Благоја Талески, с. р.**

**ЗАКОН****ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЛИНДЕНСКИТЕ ПЕНЗИИ****Член 1**

Во Законот за илинденските пензии („Службен весник на НРМ“ бр. 3/48, 2/53 и „Службен весник на СРМ“ бр. 14/65, 39/68, 35/71, 29/73 и 19/75), во член 5 ставот 1 се менува и гласи:

„Илинденската пензија се определува во износ од 6.000 динари месечно“.

**Член 2**

Во член 17 ставот 1 се менува и гласи:

„Во случај на смрт на пензионер-илинденец, на лицето што го извршило погребот му се исплатува надоместок на трошоците за извршениот погреб во висина на двомесечен износ на пензијата“.

Во член 17 по ставот 1 се додава нов став, кој гласи:

„Во случај на смрт на брачен другар на умрен илинденец кој стекнал право на пензија по тој основ, на лицето што го извршило погребот му се исплатува надоместок на трошоците за извршениот погреб во висина на износот што е определен според прописите за здравственото осигурување“.

Ставот 2 станува став 3.

**Член 3**

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1. I. 1980 година.

**216.**

Врз основа на член 90 став 2, а во врска со член 89 став 3 и член 106 став 1 точка 9 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ број 17/79), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничка седница на сите собори, одржана на 27 мај 1980 година, донесе

**ОДЛУКА****ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ИЗБОР И РАЗРЕШУВАЊЕ НА СУДИИ НА ОКРУЖНИОТ СУД ВО СКОПЈЕ**

За претседател на Округниот суд во Скопје се избира Благо Петковски, претседател на Округниот суд во Скопје.

За судии на Округниот суд во Скопје се избираат: Ранко Максимовски и Никола Прелиќ, судии на Округниот суд во Скопје.

Се разрешува од должноста судија на Округниот суд во Скопје Атанас Спасов, поради исполнувањето услови за пензија.

Разрешувањето се врши со важност од 1 јули 1980 година.

**СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Бр. 08-1287  
27 мај 1980 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
**Благоја Талески, с. р.**

**217.**

Врз основа на член 90 став 2 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ број 17/79), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничка седница на сите собори, одржана на 27 мај 1980 година, донесе

**ОДЛУКА****ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА ОКРУЖНИОТ СТОПАНСКИ СУД ВО СКОПЈЕ И ОКРУЖНИОТ СТОПАНСКИ СУД ВО ВИТОЛА**

За судија на Округниот стопански суд во Скопје се избира Божана Нацевска, судија на Округниот стопански суд во Скопје.

За судија на Округниот стопански суд во Витола се избира Михаил Стерјев, судија на Округниот стопански суд во Витола.

**СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Бр. 08-1288  
27 мај 1980 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
**Благоја Талески, с. р.**

**218.**

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за Народната банка на Македонија („Службен весник на СРМ“ број 36/77), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 27 мај 1980 година, донесе

**ОДЛУКА****ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН НА НАРОДНАТА БАНКА НА МАКЕДОНИЈА ЗА 1980 ГОДИНА**

Се потврдува Финансискиот план на Народната банка на Македонија за 1980 година, што го донесе Советот на Народната банка на Македонија на седницата одржана на 21 март 1980 година.

**СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Бр. 08-1383  
27 мај 1980 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
**Благоја Талески, с. р.**

Претседател  
на Соборот на здружениот  
труд,  
инж. Слободан Арнаудов, с. р.

Претседател  
на Општествено-политичкиот  
собор,  
**Ката Лахтова, с. р.**

219.

Врз основа на член 20 став 2 и член 71 од Законот за Народната банка на Македонија („Службен весник на СРМ“ број 36/77), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 27 мај 1980 година, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА НАРОДНАТА БАНКА НА МАКЕДОНИЈА ЗА 1979 ГОДИНА

1. Се потврдува Завршната сметка на Народната банка на Македонија за 1979 година, што ја донесе Советот на Народната банка на Македонија на седницата одржана на 27 февруари 1980 година.

2. Вишокот на приходите утврден со Завршната сметка на Народната банка на Македонија за 1979 година во износ од 157.463.253,27 динари да се употреби:

- а) 50.000.000,00 за рударски истраги,
- б) 50.000.000,00 за Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените краишта,
- в) 30.000.000,00 за пошмување на голините,
- г) 27.463.253,27 за стимулација на извозот.

#### СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1384  
27 мај 1980 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
Благоја Талески, с. р.

Претседател  
на Соборот на здружениот труд,  
инж. Слободан Арнаудов, с. р.

Претседател  
на Општествено-политичкиот собор,  
Ката Лахтова, с. р.

220.

Врз основа на член 4 од Законот за финансирање на мерките за унапредување на индивидуалното земјоделство („Службен весник на СРМ“ број 46/75), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 27 мај 1980 година, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ИНДИВИДУАЛНОТО ЗЕМЈОДЕЛСТВО

Поради истек на времето за кое се именувани, се разрешуваат претседателот и членовите на Советот за унапредување на индивидуалното земјоделство:

- а) претседателот  
Горги Узуновски,
- б) членовите:  
Драгољуб Алексовски,  
Васил Арсовски,  
инж. агр. Филип Арсовски,  
инж. агр. Јашар Амит,  
д-р Катарина Ванџо,  
дипл. инж. агр. Јован Велевски,  
Серафим Ѓорѓиев,  
инж. агр. Јован Змејковски,

д-р Бошко Јаќоски,  
Лазар Јовановски,  
Томислав Јовановски,  
инж. агр. Никола Костовски,  
Владо Коцев,  
Павле Крамерски,  
дип. инж. агр. Методија Кузмановски,  
Лазар Лазевски,  
инж. агр. Драган Лазаревски,  
инж. агр. Атанас Марковски,  
инж. агр. Филип Михајловски,  
Костадин Михајловски,  
инж. агр. Пецо Никодиковски,  
Салтир Путински,  
Славчо Ристов,  
инж. агр. Тодор Рунтевски,  
Катип Синани,  
инж. агр. Томе Смилев,  
инж. агр. Трајче Спасовски,  
дипл. инж. агр. Блаже Стојанов,  
дипл. инж. агр. Радислав Стојков,  
Мандил Тушевски,  
инж. агр. Велко Ташковски,  
дипл. инж. агр. Илија Теохарев,  
Митко Хаџиев и  
Тодор Цуцуловски.

За претседател и членови на Советот за унапредување на индивидуалното земјоделство се именуваат:

а) претседател:  
м-р Михајло Данев, претседател на Собранието на општина Штип,

б) членови:

Димче Анастасовски, член на ИС и началник на Одделението за стопанство на Собранието на општина К. Паланка,

дипл. инж. агр. Филип Арсовски, директор на Центарот за унапредување на индивидуалното земјоделство — Куманово,

инж. агр. Јашар Аме, на работа во Земјоделскиот комбинат — Дебар (досегашен член на Советот),

Драго Алексовски, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ, земјоделец од индивидуалниот сектор — Охрид,

Јован Ангелов, инж. агр. директор на ООЗТ Кооперација и промет ЗИК „Радовишко поле“ — Радовиш,

Цемаил Абдурешат, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ, земјоделец, делегат од индивидуалниот сектор, с. Вејце — Тетовско,

Слободан Бурназовски, зам. генерален директор на ЗИК „Скопско Поле“ општ. Гази Баба — Скопје,

дипл. инж. агр. Илија Дојчиновски, на работа во Стручната служба за унапредување на индивидуалното земјоделство во Македонски Брод,

Славе Димев, претседател на Станицата за унапредување на индивидуалното земјоделство — Радовиш,

инж. агр. Димитар Донеvски, претседател на Соборот на здружениот труд на Собранието на општина Чаир, на работа во Институтот за лозарство и винарство на СРМ,

инж. агр. Борче Ѓорѓиеvски, на работа во АК „Тившец“ ООЗТ „Кооперација“ — Кавадарци,

Бедри Елмази, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ, земјоделец, делегат од индивидуалниот сектор, с. Студеничани — Скопско,

инж. агр. Благоја Илиев, на работа во Стручната служба за унапредување на земјоделството на Собранието на општина Кратово,

Бранислав Стојков, инж. агр. тех. директор на ЗИК „Овче Поле“ — Свети Николе,

инж. агр. Димитар Јовановски, раководител на Општинската служба за унапредување на индивидуалното земјоделство — Берово,

дипл. инж. агр. Владо Кочоски, претседател на Општинскиот синдикален совет — Кичево,  
дипл. инж. агр. Крсто Коциќ, на работа во Основната организација на кооперанти „Лозар“ — Титов Велес,

Јовица Николиќ, директор на Станицата за унапредување на индивидуалното земјоделство во Кочани,

инж. агр. Пецо Никодиноски, на работа во Собранието на општина Демир Хисар,

инж. агр. Митко Прочков, претседател на Соборот на здружениот труд на Собранието на општина Гевгелија,

Боро Попов, професор на Вишата земјоделска школа во Струмица,

Филип Пројчевски, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ, земјоделец, делегат од индивидуалниот сектор, с. Врапче — Прилепско,

инж. агр. Димитар Паликрушев, тех. директор во Југотутун „Горица“ — Вниџа,

Петар Поповски, член на Извршниот совет и секретар за земјоделство на општина Битола,

инж. агр. Крсте Ристевски, директор на Стручната служба за унапредување на индивидуалното земјоделство во Гостивар,

Илија Теохарев, инж. агр., директор на ООЗТ Кооперација со промет, ЗИК „Повардарие“ — Неготино,

инж. агр. Владо Стаменов, вработен во Земјоделскиот комбинат „Анска Река“ — Валандово,

Тошо Симовски, раководител на Службата за унапредување на индивидуалното земјоделство во Ресен,

инж. агр. Велко Ташковски, претседател на Општинскиот совет за унапредување на индивидуалното земјоделство во Крушево,

дипл. економ. Добрица Трајановска, вработена во Тутунскиот комбинат во Скопје,

д-р инж. Ташко Таковски, доцент на Земјоделскиот факултет — Скопје,

Митко Трендафилски, потпретседател на Здружениот сојуз на Македонија,

инж. агр. Методи Златков, заменик ген. директор на ЗИК „Овче Поле“ ООЗТ „Сандански“ — Делчево, и

Михајло Шулевски, директор на ЗИК „Струшко Поле“ — Струта.

#### СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1290  
27 мај 1980 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
**Благоја Талески, с. р.**

Претседател  
на Соборот на здружениот  
труд,  
инж. **Слободан Арнаудов, с. р.**

Претседател  
на Општествено-политичкиот  
собор,  
**Ката Лахтова, с. р.**

221.

Врз основа на член 57 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на СРМ“ број 9/78), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 27 мај 1980 година, донесе

## ОДЛУКА

### ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО КОМИСИЈАТА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР НА ИНДИВИДУАЛЕН РАБОВОДЕН ОРГАН НА ЦЕНТАРОТ ЗА СЛУХ, ГОВОР И ГЛАС ВО СКОПЈЕ

За претставници на општествената заедница во Комисијата за изготвување предлог за избор на индивидуален рабоводен орган на Центарот за слух, говор и глас во Скопје се именуваат:

д-р Димитар Ефински, вработен во Заводот за ментално здравје на деца и младинци во Скопје, и

Благоја Симеонов, член на Советот на Републиката.

#### СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1297  
27 мај 1980 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
**Благоја Талески, с. р.**

Претседател  
на Соборот на здружениот  
труд,  
инж. **Слободан Арнаудов, с. р.**  
Претседател  
на Општествено-политичкиот  
собор,  
**Ката Лахтова, с. р.**

222.

Врз основа на член 43 од Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ број 49/74 и 38/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 27 мај 1980 година, донесе

## ОДЛУКА

### ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО КОМИСИЈАТА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР НА ДЕКАН НА ШУМАРСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

За претставници на општествената заедница во Комисијата за изготвување предлог за избор на декан на Шумарскиот факултет во Скопје се именуваат:

Иван Гребенарски, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СР Македонија и Горѓи Попов, потпретседател на Рабоводниот одбор на Сложената организација „Треска“ — Скопје.

#### СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1296  
27 мај 1980 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
**Благоја Талески, с. р.**

Претседател  
на Соборот на здружениот  
труд,  
инж. **Слободан Арнаудов, с. р.**

Претседател  
на Општествено-политичкиот  
собор,  
**Ката Лахтова, с. р.**

223.

Врз основа на член 48 од Законот за избор на органите на управување и на другите органи во организациите на здружениот труд („Службен весник на СРМ“ број 42/77), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 27 мај 1980 година, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО КОМИСИЈАТА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР НА ДИРЕКТОР НА ЗАВОДОТ ЗА МЕДИЦИНСКА РЕХАБИЛИТАЦИЈА ВО СКОПЈЕ

За претставници на општествената заедница во Комисијата за изготвување предлог за избор на директор на Заводот за медицинска рехабилитација во Скопје се именуваат:

Стрезо Ангеловски, советник на републичкиот секретар за здравство и социјална политика и

Мире Доновски, потпретседател на Претседателството на Општинскиот одбор на СЗБ од НОВ на општина Центар — Скопје.

#### СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1298  
27 мај 1980 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
Благоја Талески, с. р.

Претседател  
на Соборот на здружениот  
труд,  
инж. Слободан Арнаудов, с. р.

Претседател  
на Општествено-политичкиот  
собор,  
Ката Лахтова, с. р.

224.

Врз основа на член 43 од Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ број 49/74 и 38/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 27 мај 1980 година, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО КОМИСИЈАТА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР НА ДЕКАН НА ООЗТ ФАКУЛТЕТ ЗА МЕТАЛУРГИЈА И РУДАРСТВО ВО СКОПЈЕ

За претставници на општествената заедница во Комисијата за изготвување предлог за избор на декан на ООЗТ Факултет за металургија и рударство во Скопје, се именуваат:

Негре Новаковски, член на Делегацијата во Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ и

Александар Пакетчиев, член на ИС на Собранието на град Скопје, секретар за труд.

#### СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1295  
27 мај 1980 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
Благоја Талески, с. р.

Претседател  
на Соборот на здружениот  
труд,  
инж. Слободан Арнаудов, с. р.

Претседател  
на Општествено-политичкиот  
собор,  
Ката Лахтова, с. р.

225.

Врз основа на член 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ број 36/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 27 мај 1980 година, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЛСТВО ВО ОХРИД

Се разрешуваат претставниците на општествената заедница во Советот на Факултетот за туризам и угостителство во Охрид, поради истек на времето за кое се именувани:

Заре Лазаревски,  
Никола Танасовски и  
Борис Гиновски.

Се именуваат претставници на општествената заедница во Советот на Факултетот за туризам и угостителство во Охрид:

Светозар Василевски, потпретседател на Републичкиот комитет за туризам,  
Димче Богатиновски, претседател на Соборот на туристичките работници при Стопанската комора на Македонија, и  
Тодор Станчев, вработен во ЗИК „Изворски“, директор на ООЗТ „Турист“ — Болданци.

#### СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1292  
27 мај 1980 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
Благоја Талески, с. р.

Претседател  
на Соборот на здружениот  
труд,  
инж. Слободан Арнаудов, с. р.

Претседател  
на Општествено-политичкиот  
собор,  
Ката Лахтова, с. р.

226.

Врз основа на член 20 од Општествениот договор за организирање на воспитувањето и образованието на граѓаните на СФРЈ на привремена работа и престој во странство, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 27 мај 1980 година, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК ОД СОБРАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА ВО КОМИСИЈАТА ЗА ВОСПИТУВАЊЕ И ОБРАЗОВАНИЕ НА ГРАЃАНИТЕ НА СФРЈ НА ПРИВРЕМЕНА РАБОТА И ПРЕСТОЈ ВО СТРАНСТВО

За претставник од Собранието на СР Македонија во Комисијата за воспитување и образование на граѓаните на СФРЈ на привремена работа и престој во странство се именува Никола Василевски, помошник на републичкиот секретар за наука и образование.

#### СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1302  
27 мај 1980 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
Благоја Талески, с. р.

Претседател  
на Соборот на здружениот  
труд,  
инж. Слободан Арнаудов, с. р.

Претседател  
на Општествено-политичкиот  
собор,  
Ката Лахтова, с. р.

227.

Врз основа на член 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ број 36/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 27 мај 1980 година, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА РУДАРСКО-ГЕОЛОШКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО ШТИП

Се разрешуваат претставниците на општествената заедница во Советот на Рударско-геолошкиот факултет во Штип, поради истек на времето за кое се именувани:

инж. Стевка Меловска,  
Симеон Ивановски, и  
Љубомир Иванов.

Се именуваат претставници на општествената заедница во Советот на Рударско-геолошкиот факултет во Штип:

Стоил Станојковски, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СР Македонија,  
Петар Петровски, рударски инженер, вработен во Геолошкиот завод во Скопје, и

Стојан Здравев, член на Советот на Сојузот на синдикатите на Македонија, вработен во рудникот „Бучин“ Радовиш.

#### СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1294  
27 мај 1980 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
Благоја Талески, с. р.

Претседател  
на Соборот на здружениот  
труд,  
инж. Слободан Арнаудов, с. р.

Претседател  
на Општествено-политичкиот  
собор,  
Ката Лахтова, с. р.

228.

Врз основа на член 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ број 36/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 27 мај 1980 година, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА ВО СКОПЈЕ

Се разрешуваат претставниците на општествената заедница во Советот на Факултетот за физичка култура во Скопје, поради истек на времето за кое се именувани:

Чеде Блажевски,  
Младен Куновски, и  
Михаил Мишевски.

Се именуваат претставници на општествената заедница во Советот на Факултетот за физичка култура во Скопје:

Миле Ангеловски, секретар на „Партизан“ на Македонија,

Здравко Чупевски, член на Собранието на РСИЗ за физичка култура и

Ангеле Трајковски, наставник во Гимназијата „Браќа Миладинови“ во Скопје.

#### СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1293  
27 мај 1980 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
Благоја Талески, с. р.

Претседател  
на Соборот на здружениот  
труд,  
инж. Слободан Арнаудов, с. р.

Претседател  
на Општествено-политичкиот  
собор,  
Ката Лахтова, с. р.

229.

Врз основа на член 8 став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за научните дејности („Службен весник на СРМ“ број 42/77), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 27 мај 1980 година, донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО КОМИСИЈАТА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР НА ДИРЕКТОР НА ЕКОНОМСКИОТ ИНСТИТУТ ВО СКОПЈЕ**

За претставници на општествената заедница во Комисијата за изготвување предлог за избор на директор на Економскиот институт во Скопје се именуваат:

Васко Поповски, потпретседател на Собранието на град Скопје, и

Цветко Цветковски, заменик секретар на ОК на СК на општина Карпош — Скопје.

**СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Бр. 08-1299  
27 мај 1980 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
**Благоја Талески, с. р.**

Претседател  
на Соборот на здружениот  
труд,  
инж. **Слободан Арнаудов, с. р.**  
Претседател  
на Општествено-политичкиот  
собор,  
**Ката Лахтова, с. р.**

230.

Врз основа на член 8 став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за научните дејности („Службен весник на СРМ“ број 42/77), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 27 мај 1980 година, донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО КОМИСИЈАТА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР НА ДИРЕКТОР НА ООЗТ ИНСТИТУТ ЗА ОВОШТАРСТВО ВО СКОПЈЕ**

За претставници на општествената заедница во Комисијата за изготвување предлог за избор на директор на ООЗТ Институт за овоштарство во Скопје се именуваат:

Панде Поповски, директор на ООЗТ Овоштарство при „Агроплод“ — Ресен, и

Костадин Михајловски, секретар на Здружениот сојуз на Македонија.

**СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Бр. 08-1300  
27 мај 1980 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
**Благоја Талески, с. р.**

Претседател  
на Соборот на здружениот  
труд,  
инж. **Слободан Арнаудов, с. р.**  
Претседател  
на Општествено-политичкиот  
собор,  
**Ката Лахтова, с. р.**

231.

Врз основа на член 8 став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за научните дејности („Службен весник на СРМ“ број 42/77), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 27 мај 1980 година, донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО КОМИСИЈАТА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР НА ДИРЕКТОР НА ООЗТ ИНСТИТУТ ЗА ЕКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ВО СКОПЈЕ**

За претставници на општествената заедница во Комисијата за изготвување предлог за избор на директор на ООЗТ Институт за економика и организација на земјоделството во Скопје се именуваат:

Душко Стоевски, секретар на Републичкиот одбор на Синдикатот на работниците од земјоделството, тукуновата и прехранбената индустрија и Никола Петровски, заменик на републичкиот секретар за земјоделство и шумарство.

**СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Бр. 08-1301  
27 мај 1980 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
**Благоја Талески, с. р.**

Претседател  
на Соборот на здружениот  
труд,  
инж. **Слободан Арнаудов, с. р.**  
Претседател  
на Општествено-политичкиот  
собор,  
**Ката Лахтова, с. р.**

232.

Врз основа на член 26 од Законот за музејската дејност („Службен весник на СРМ“ број 25/79), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 27 мај 1980 година, донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА НА СОВЕТОТ НА ЕТНОЛОШКИОТ МУЗЕЈ НА МАКЕДОНИЈА ВО СКОПЈЕ ЗА ИЗБОР НА ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА МУЗЕЈОТ**

Се дава согласност на Одлуката на Советот на Етнолошкиот музеј на Македонија во Скопје со која за индивидуален работоводен орган на Музејот е избрана Марија Хаципецева, досегашен индивидуален работоводен орган на Музејот.

**СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Бр. 08-1304  
27 мај 1980 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
**Благоја Талески, с. р.**

Претседател  
на Соборот на здружениот  
труд,  
инж. **Слободан Арнаудов, с. р.**  
Претседател  
на Општествено-политичкиот  
собор,  
**Ката Лахтова, с. р.**



233.

Врз основа на член 58 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“ број 9/78), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 27 мај 1980 година, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА НА РАБОТНИЧКИОТ СОВЕТ НА РАБОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД СПЕЦИЈАЛЕН ЗАВОД ДЕМИР КАПИЈА ЗА ИЗБОР НА ИНДИВИДУАЛЕН РАБОВОДЕН ОРГАН НА ЗАВОДОТ

Се дава согласност на Одлуката на Работничкиот совет на Работната организација на здружениот труд Специјален завод Демир Капија, со која за индивидуален рабоводен орган на Заводот е избран Александар Мишев, досегашен индивидуален рабоводен орган на Заводот.

#### СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1303  
27 мај 1980 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
Благоја Талески, с. р.

Претседател  
на Соборот на здружениот  
труд,  
инж. Слободан Арнаудов, с. р.

Претседател  
на Општествено-политичкиот  
собор,  
Ката Лахтова, с. р.

234.

Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 15 од Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ број 49/74 и 36/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 27 мај 1980 година, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА САМОУПРАВНАТА СПОГОДБА ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА ООЗТ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ И ООЗТ ИНСТИТУТ ЗА НАЦИОНАЛНА ИСТОРИЈА ВО РАБОТНА ОРГАНИЗАЦИЈА — ФАКУЛТЕТ ЗА ФИЛОЗОФСКО-ИСТОРИСКИ НАУКИ — СКОПЈЕ, ВО ДЕЛОТ СО КОЈ СЕ УРЕДУВА РЕЖИМОТ НА ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДИИ И УЧЕСТВОТО НА СТУДЕНТИТЕ И ПРЕТСТАВНИЦИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО САМОУПРАВУВАЊЕТО

Се дава согласност на Самоуправната спогодба за здружување на ООЗТ Филозофски факултет и ООЗТ Институт за национална историја во Работна организација — Факултет за филозофско — историски науки — Скопје, во делот со кој се уредува режимот на запишување на студии и учеството на студентите и претставниците на општествената заедница во самоуправувањето, што ја донесоа работниците на Работната организација

Факултет за филозофско-историски науки во Скопје на референдумот одржан на 27 февруари 1980 година.

#### СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1381  
27 мај 1980 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
Благоја Талески, с. р.

Претседател  
на Соборот на здружениот  
труд,  
инж. Слободан Арнаудов, с. р.

Претседател  
на Општествено-политичкиот  
собор,  
Ката Лахтова, с. р.

235.

Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 15 од Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ број 49/74 и 36/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 27 мај 1980 година, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА РАБОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА ФАКУЛТЕТ ЗА ФИЛОЗОФСКО-ИСТОРИСКИ НАУКИ — СКОПЈЕ, ВО ДЕЛОТ СО КОЈ СЕ УРЕДУВА РЕЖИМОТ НА ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДИИ И УЧЕСТВОТО НА СТУДЕНТИТЕ И ПРЕТСТАВНИЦИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО САМОУПРАВУВАЊЕТО

Се дава согласност на Статутот на Работната организација Факултет за филозофско-историски науки во Скопје, во делот со кој се уредува режимот на запишување на студии и учеството на студентите и претставниците на општествената заедница во самоуправувањето, што го донесоа работниците на Работната организација Факултет за филозофско-историски науки во Скопје на референдумот одржан на 27 февруари 1980 година.

#### СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1382  
27 мај 1980 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
Благоја Талески, с. р.

Претседател  
на Соборот на здружениот  
труд,  
инж. Слободан Арнаудов, с. р.

Претседател  
на Општествено-политичкиот  
собор,  
Ката Лахтова, с. р.

236.

Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 15 од Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ број 49/74 и 35/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 27 мај 1980 година, донесе

### О Д Л У К А

**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЛСТВО — ОХРИД, ВО ДЕЛОТ СО КОЈ СЕ УРЕДУВА РЕЖИМОТ НА ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДИИ И УЧЕСТВОТО НА СТУДЕНТИТЕ И ПРЕТСТАВНИЦИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО САМОУПРАВУВАЊЕТО**

Се дава согласност на Статутот на Факултетот за туризам и угостителство — Охрид, во делот со кој се уредува режимот на запишување на студии и учеството на студентите и претставниците на општествената заедница во самоуправувањето, што го донесоа работниците на Факултетот за туризам и угостителство — Охрид на референдумот одржан на 25 октомври 1978 година.

#### СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1385

27 мај 1980 година

Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд,  
инж. Слободан Арнаудов, с. р.

Претседател на Собранието на СРМ,  
Благоја Талески, с. р.

Претседател на Општествено-политичкиот собор,  
Ката Лактова, с. р.

237.

Врз основа на член 318, став 1 точка 17 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 27 мај 1980 година, донесе

### ЗАВРШНА СМЕТКА

**НА СРЕДСТВАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО ЗА 1979 ГОДИНА**

#### Член 1

Средствата на Социјалистичка Република Македонија за инвестиции во стопанството за 1979 година изнесуваат:

1. Пренесени средства од 1978 год.	4.659.581.627
2. Остварени приходи во 1979 год.	178.270.234
<b>ВКУПНО:</b>	<b>4.837.851.861</b>
3. Непосредни расходи	351.599.347
4. Расположливи средства на 31. XII. 1979 година	4.486.252.514

#### Член 2

Завршната сметка ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

#### СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1377

27 мај 1980 година

Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд,  
инж. Слободан Арнаудов, с. р.

238.

Врз основа на член 7 од Законот за определени облици на општествената заштита на децата и за самоуправните интересни заедници за општествена заштита на децата („Службен весник на СРМ“ број 5/74 и 9/78), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 27 мај 1980 година, донесе

### ПРОГРАМА

**ЗА РАЗВОЈ НА НЕПОСРЕДНАТА ДЕТСКА ЗАШТИТА ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 1980 ГОДИНА**

#### I

Средствата за реализација на Програмата за развој на непосредната детска заштита на СР Македонија за 1980 година, се утврдуваат во износ од 680,00 милиони динари, и тоа:

1. Од придонеси од личен доход	630,00 мил. д.
— преку општински самоуправни интересни заедници за општествена заштита на децата	180,00 мил. д.
— преку Републиката самоуправни интересна заедници за општествена заштита на децата	450,00 мил. д.
2. Здружени средства од организации на здружен труд и месни заедници	50,00 мил. д.

#### II

Средствата утврдени во точка I од оваа програма се распределуваат за:

1. Дневен престој на децата од предучилишна возраст — износ од 240,00 мил. динари за изградба ба на објекти во следниве општини:

Ред. број	Општина	Објекти	Капацитет
1.	Битола	1	180
2.	Гевгелија	1	180
3.	Гостивар	1	180
4.	Кичево	1	180
5.	Крива Паланка	1	180
6.	Охрид	1	180
7.	Свети Николе	1	180
8.	Скопје	6	1.080
9.	Струга	1	180
10.	Струмица	1	180
11.	Тетово	1	180
12.	Титов Велес	1	180
13.	Штип	1	250
<b>ВКУПНО:</b>		<b>18</b>	<b>3.310</b>

Во 1980 година со овој вид на општествена заштита на децата ќе бидат опфатени вкупно во Републиката 28.866 деца, што претставува 11,3% од генерацијата од 0 до 6 години.

2. Опремување простор за отворање нови групи забавишта — износ од 7,20 мил. динари, и тоа во следниве општини:

Ред. број	Општина	Број на забавиш.	Деца
1.	Битола	3	120
2.	Брод Македонски	3	120
3.	Валандово	3	130
4.	Виница	1	40
5.	Гевгелија	2	80
6.	Гостивар	3	120
7.	Дебар	1	40
8.	Делчево	2	80
9.	Демир Хисар	2	80
10.	Кичево	4	160
11.	Кочани	1	40
12.	Крушево	2	80
13.	Куманово	5	200
14.	Неготино	1	40
15.	Охрид	4	160
16.	Прилеп	1	40
17.	Радовиш	3	120
18.	Ресен	1	40
19.	Свети Николе	2	80
20.	Скопје	12	480
21.	Струга	4	160
22.	Струмица	4	160
23.	Тетово	3	120
24.	Титов Велес	3	120
25.	Штип	2	80
ВКУПНО:		72	2.890

Со овој вид на општествена заштита на децата во 1980 година ќе бидат опфатени вкупно 19.714 деца, што претставува 18,4% од генерацијата на возраст од 5 до 7 години.

3. Опремување на простор за отворање на нови училишни куќи — износ од 10,80 милиони динари, и тоа во следниве општини:

Ред. бр.	Општина	Број на куќи	Број на ученици
1.	Битола	1	1.200
2.	Гостивар	4	1.800
3.	Делчево	2	150
4.	Кавадарци	4	2.000
5.	Кичево	2	400
6.	Крива Паланка	1	120
7.	Неготино	4	1.300
8.	Охрид	11	3.150
9.	Прилеп	1	1.500
10.	Пробиштип	1	80
11.	Свети Николе	2	400
12.	Скопје	6	1.800
13.	Струга	4	1.600
14.	Струмица	5	2.000
15.	Тетово	3	1.500
16.	Титов Велес	13	10.500
17.	Штип	2	1.100
ВКУПНО:		66	30.600

Во 1980 година со општествена исхрана ќе бидат опфатени вкупно 222.000 ученици од основните училишта, што претставува 64,4% од генерацијата од 7 до 15 години.

4. Опремување простор за продолжен дневен престој на децата од училишна возраст — износ од 12,00 мил. динари и тоа во следниве општини:

Ред. бр.	Општина	Број на простор.	Број на ученици
1.	Берово	2	20
2.	Битола	3	120
3.	Виница	2	80
4.	Валандово	3	120
5.	Гевгелија	8	320
6.	Неготино	2	80
7.	Охрид	1	40
8.	Прилеп	4	160
9.	Свети Николе	3	120
10.	Скопје	15	600
11.	Струга	2	80
12.	Струмица	4	160
13.	Тетово	2	80
14.	Титов Велес	9	360
ВКУПНО:		60	2.400

Со овој вид на општествена заштита на децата ќе бидат опфатени 8780 лица, што претставува 3,2% од вкупниот број ученици во осумгодишните училишта во СР Македонија.

5. Одмор и рекреација на децата — износ од 150,00 мил. динари за изградба и проширување на капацитетите во:

Ред. бр.	Општина	Локација	Капацитет
1.	Скопје	Преспанско	
2.	Ресен	Езеро	350
3.	Скопје	Крушево	200
4.	Битола		
5.	Скопје	Пелистер	300
6.	Т. Велес	Охрид	100
7.	Штип	Плачковица	200
ВКУПНО:			1150

Вкупниот капацитет за опфат на децата со овој вид на општествена заштита на децата во 1980 година ќе изнесува 7100 легла во една смена.

6. Пионерски домови — износ од 190,00 мил. динари за изградба на објекти во следниве општини:

Ред. бр.	Општина
1.	Битола
2.	Берово
3.	Охрид
4.	Кавадарци
5.	Прилеп
6.	Скопје
7.	Тетово

7. За учество во трошоците за користење на одделни видови на непосредната детска заштита, износ од 70,00 мил. динари.

### III

Учеството на Републичката самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата во остварувањето на оваа програма се утврдува:

— за изградба на објектите за дневен престој на децата од предучилишна возраст (детски јасли, градинки, комбинирани детски установи) — 70% од пресметковната вредност на објектот;

— за опремување на просторот за продолжен дневен престој на учениците до 15-годишна возраст — 100% од набавната вредност на опремата;

— за опремување на просторот за забавишта — 100% од набавната вредност на опремата;

— за опремување на просторот за училишни куќи при основните училишта — 100% од набавната вредност на опремата;

— за изградба на објектите за одмор и рекреација на децата — 50% од пресметковната вредност на објектот и

— за изградба, доградба и адаптација на пионерските домови — 30% од пресметковната вредност на објектот.

## IV

Учеството на Републичката самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата се остварува преку отстапување на наменски и неповратни средства на општинските самоуправни интересни заедници за општествена заштита на децата преку кои се остваруваат инвестиционите вложувања.

## V

Остварувањето на оваа програма ќе го следи Републичката самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата.

## VI

Оваа програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА  
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1390  
27 мај 1980 година  
Скопје

Претседател  
на Соборот на здружениот труд,  
инж. Слободан Арнаудов, с. р.

## 239.

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја уставноста и законитоста на Одлуката бр. 02-1121/2, донесена од извршниот одбор на Геолошкиот завод во Скопје на седницата одржана на 2 октомври 1978 година, Одлуката бр. 02-189/6, донесена од работничкиот совет на Геолошкиот завод — Скопје на седницата одржана на 15 февруари 1979 година и Одлуката бр. 02-189/12, донесена од работничкиот совет на Геолошкиот завод во Скопје на седницата одржана на 15 март 1979 година, на основа членот 433 од Уставот на СР Македонија и алинејата 2 на член 15 и членот 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 17 април 1980 година, донесе

## О Д Л У К А

1. Се укинуваат:

а) Одлуките бр. 02-1121/2, донесена од извршниот одбор на Геолошкиот завод во Скопје на седницата одржана на 2 октомври 1978 година и бр. 02-189/6, донесена од работничкиот совет на Геолошкиот завод во Скопје на седницата одржана на 15 февруари 1979 година и

б) Одлуката бр. 02-189/12, донесена од работничкиот совет на Геолошкиот завод во Скопје на седницата одржана на 15 март 1979 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Геолошкиот завод во Скопје на начинот определен за објавување на самоуправни општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија со решение У. бр. 163/79 од 22 ноември 1979 година поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на одлуките означени во точката 1 од оваа одлука. Постапката беше поведена затоа што оспорените одлуки означени под а) на точката 1 не се донесени од работниците со референдум и затоа што лич-

ниот доход на генералниот директор и на работниците во работната заедница им е определен во фиксен износ без претходно утврдување на основи и мерила.

Судот поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на одлуката бр. 02-189/12 означена под б) на точката 1 од оваа одлука затоа што актот за систематизација на работите и работните задачи не го донел работничкиот совет на работната заедница на заедничките служби, туку централниот работнички совет.

4. Во претходните испитувања Судов утврди дека:

а) со одлуката бр. 02-1121/2, донесена од извршниот одбор на Геолошкиот завод на 2 октомври 1978 година и одлуката бр. 02-189/6, донесена од работничкиот совет на заводот на 15 февруари 1979 година, на генералниот директор и на вработените во работната заедница, без претходно утврдување на основи и мерила во самоуправни општ акт за распределба на средствата за лични доходи им се определени авансни стартни основи со важност од 1 јануари 1979 година на начин што е определен вкупниот број на бодовите за сите работи и работни задачи. Имајќи предвид дека согласно ставот 1 на член 463 од Законот за здружениот труд за основите и мерилата за распределба на средствата за лични доходи и за заедничка потрошувачка работниците во основната организација одлучуваат непосредно со референдум и дека во смислата на ставот 1 на член 23 од Уставот на СР Македонија и ставот 1 на член 127 од Законот за здружениот труд тие се должни да ги утврдат основите и мерилата за распределба на средствата за лични доходи, а во случајов тоа не го сториле, Судов оцени дека оспорените одлуки не се во согласност со наведените уставни и законски одредби;

б) Со оспорената одлука бр. 02-189/12, донесена од работничкиот совет на заводот на 21 февруари 1979 година се усвојува конечниот текст на систематизацијата на работите и работните задачи во работната заедница.

Согласно ставот 1 на член 495 од Законот за здружениот труд работничкиот совет на основната организација донесува самоуправни општи акти со кои се уредуваат односите во организацијата. Со членот 610 од истиот закон е предвидено дека со самоуправната спогодба за здружување и со статутот на организацијата се определува кој ги донесува самоуправните општи акти и постапката за нивното донесување. Во ставот 1 на член 463 од Законот за здружениот труд не е определено дека актот за систематизација се донесува на референдум. Според тоа работничкиот совет на работната заедница може да го донесе актот за систематизација. Меѓутоа, во случајов актот за систематизација не го донел работничкиот совет на работната заедница на заедничките служби, туку централниот работнички совет кој не е овластен да ја донесува систематизацијата на работите и работните задачи на работната заедница, бидејќи меѓусебните права, обврски и одговорности на работниците во работните заедници и корисниците на тие услуги, согласно ставот 4 на член 31 од Уставот на СР Македонија, се уредуваат со самоуправна спогодба, а меѓусебните односи на работниците во работната заедница се уредуваат со нивни самоуправни општи акти во согласност со таа самоуправна спогодба. И според ставот 2 на член 404 од Законот за здружениот труд основните услови во поглед на структурата на работните места и квалификационата структура на кадрите во работната заедница се уредуваат со самоуправната спогодба за меѓусебните права, обврски и одговорности што ја склучуваат основните организации и работната заедница. Според тоа актот за систематизација на работите и работните задачи во работната заедница не може

да го донесе централниот работнички совет на работната организација. Со оглед на тоа Судов смета дека оспорената одлука не е во согласност со наведените уставни и законски одредби.

Со оглед на изнесеното Судов одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У. бр. 163/79

17 април 1980 година

Скопје

Претседател  
на Уставниот суд на Македонија,  
Тога Николовски, с. р.

240.

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја уставноста и законитоста на делот III на член 40 од Правилникот за распоредување на чистиот доход и за распределба на средствата за лични доходи и заедничка потрошувачка, донесен од работниците во Основното училиште „13 Ноември“ во Скопје со референдум на 27 декември 1977 година, на основа членот 433 од Уставот на СР Македонија и алинејата 2 на член 15 и членот 17 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 20 март 1980 година, донесе

## О Д Л У К А

1. Се укинува делот III на член 40 од Правилникот за распоредување на чистиот доход и за распределба на средствата за лични доходи и заедничка потрошувачка, донесен од работниците во Основното училиште „13 Ноември“ во Скопје со референдум на 27 декември 1977 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во Основното училиште „13 Ноември“ во Скопје на начинот предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, со решението У. бр. 189/79 донесено на седницата од 27 декември 1979 година, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на одредбата од актот означен во точката 1 на оваа одлука. Постапката беше поведена затоа што пред Судов основано се постави прашањето за согласноста на делот III на член 40 од правилникот на училиштето со начелото на наградување според трудот, како и со ставовите 1 и 2 на член 79 од Законот за основното воспитание и образование.

4. Разгледувајќи го оспорениот правилник во текот на постапката и на седницата Судов утврди дека во деловите I и II на член 40 од правилникот е извршено вреднување на работите и работните задачи во училиштето по основите обем, сложеност и одговорност. Во делот III од овој член, во кој се утврдува придонесот на работата по основот стручна особеност за извршување на работите и работните задачи, е предвидено бодовите определени во деловите I и II од овој член да се корегираат за 10% во плус или минус врз основа на претпоставен квалитет на трудот и тоа на извршителите со соодветен повисок односно со низок од виш степен на стручно оспособување на соодветните работи и работни задачи.

5. Според ставот 1 на член 79 од Законот за основното воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ бр. 11/76, 4/77, 9/77 и 48/78), наставници за одделенска настава во основното училиште можат да бидат лица што завршиле филозофски факултет — педагошка група и педагошка академија — отсек за одделенска настава и лица што завршиле учителска школа. Наставници по предметна настава во основното училиште, според ставот 2 од истиот член од означениот закон, можат да бидат лица што завршиле еднопредметна

или двопредметна соодветна група за образование на наставници на факултет, висока школа, ликовна академија, музичка академија, педагошка академија или виша школа.

Според мислењето на Судов стручната подготовка, како средство за изразување сложеноста на работите и работните задачи, има значење во системот на распределбата на средствата за лични доходи, така што за работите и работните задачи за кои е предвиден повисок степен на стручна подготовка, значи за кои се смета дека се посложени, оправдано е од гледиштето на начелото на наградување според трудот да се предвидува повисоко мерило по основот сложеност во однос на работите и работните задачи за кои е предвиден понизок степен на стручна подготовка. Меѓутоа, во случаите кога за вршење на одредени работи и работни задачи се предвидени повеќе степени на стручна подготовка, вреднувањето на тие работи се врши според нивната сложеност, а не според подготовката што ја има конкретниот работник. Имено, ако за вршењето на одредени работи и работни задачи алтернативно се утврдени повеќе степени на стручна подготовка, тоа значи дека сложеноста на тие работи и работни задачи е таква да може со успех да ги врши секој од работниците што има еден од утврдените степени на стручна подготовка. Поради тоа Судов смета дека, при вреднувањето на работите и работните задачи на наставниците, кога е во прашање еднаква сложеност на работите и работните задачи и кога се закон е утврдено дека со било кој од предвидените степени со успех ќе се изведува наставата, мора да се поаѓа од единствени мерила за вреднување на основот сложеност затоа што стручната подготовка е основен елемент за одредување степените на сложеноста на работите и работните задачи. На овој начин не се обезвреднува значењето и влијанието на стручната подготовка во развиен систем на основи и мерила за распределба на средствата за лични доходи според вложениот труд затоа што, доколку работникот со повисок степен на стручна подготовка при утврдувањето на конкретните резултати постигнати во работата, покаже дека работите и работните задачи ги извршил со поголем успех по квалитет и квантитет, тогаш тоа треба да се одрази и на неговиот конечен личен доход.

Со оглед на тоа што во делот III на член 40 од правилникот на училиштето при вреднувањето на наставно-воспитната работа по основите обем и сложеност се предвидува зголемување односно намалување на утврдените бодови по овие основи зависно од степенот на стручната подготовка на наставниците, Судов утврди дека оваа одредба од правилникот не е во согласност со начелото на наградување според трудот, утврдено во членот 22 од Уставот на СР Македонија и во ставот 1 на член 126 од Законот за здружениот труд, како и неговата спротивност со ставовите 1 и 2 на член 79 од Законот за основното воспитание и образование, затоа што според законот наставата во основните училишта може со успех да се изведува со еден од предвидените степени на стручна подготовка.

На основа изнесеното Судов одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 189/79

20 март 1980 година

Скопје

Претседател  
на Уставниот суд на Македонија,  
Тога Николовски, с. р.

**ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ****233.**

Врз основа на член 27 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“, бр. 9/78, 43/78), Републичката самоуправни интересна заедница за социјална заштита — Скопје и општинските самоуправни интересни заедници за социјална заштита, учесници во спогодувањето, склучуваат

**САМОУПРАВНА СПОГОДБА****ЗА ВИСИНАТА НА НАЈНИСКИОТ ИЗНОС НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА СМЕСТЕНО ЛИЦЕ ВО ДРУГО СЕМЕЈСТВО****Член 1**

Со оваа самоуправни спогодба учесниците во спогодувањето ја утврдуваат висината на најнискиот износ на надоместокот за сместено лице — корисник на социјална заштита во друго семејство.

**Член 2**

Учесниците во спогодувањето се согласија и ја утврдија висината на најнискиот месечен износ на надоместокот од член 1 на оваа самоуправни спогодба да изнесува 1.400 динари.

**Член 3**

Учесниците во спогодувањето се согласија општинските самоуправни интересни заедници за социјална заштита, во зависност од условите за сместување и во согласност со одредбите на оваа самоуправни спогодба, со посебна одлука да ја утврдат висината на надоместокот за сместено лице во друго семејство, односно да ги усогласат своите општи и други акти со одредбите на оваа самоуправни спогодба, како и да донесат и други неопходни акти за нејзиното спроведување во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа самоуправни спогодба.

**Член 4**

Со денот на влегувањето во сила на оваа самоуправни спогодба престанува да важи Самоуправната спогодба за измени и дополнувања на Самоуправната спогодба за сместување лице во друго семејство („Службен весник на СРМ“, бр. 28/79).

**Член 5**

Оваа самоуправни спогодба влегува во сила со денот на нејзиното потпишување од страна на овластените претставници на учесниците во спогодувањето, а ќе се применува од наредниот ден, освен одредбата на член 2, која ќе се применува од 1 јануари 1980 година.

Оваа самоуправни спогодба ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

**Член 6**

Оваа самоуправни спогодба е потпишана на 28 април 1980 година.

**Член 7**

Составен дел на оваа самоуправни спогодба се и одлуките за усвојување на самоуправната спогодба од учесниците во спогодувањето.

Бр. 08-259/1  
28 мај 1980 година  
Скопје

**234.**

Врз основа на член 5 став 2 од Самоуправната спогодба за висината на постојаната парична помош на корисниците на социјална заштита („Службен весник на СРМ“, бр. 28/79) и член 19 став 3 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 9/78, 43/78), општинските самоуправни интересни заедници за социјална заштита и Републичката самоуправни интересна заедница за социјална заштита — Скопје, учесници во спогодувањето, на 28 април 1980 година склучија

**САМОУПРАВНА СПОГОДБА ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА САМОУПРАВНАТА СПОГОДБА ЗА ВИСИНАТА НА ПОСТОЈАНАТА ПАРИЧНА ПОМОШ НА КОРИСНИЦИТЕ НА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА****Член 1**

Со оваа самоуправни спогодба учесниците во спогодувањето ги вршат следните измени и дополнувања во Самоуправната спогодба за висината на постојаната парична помош на корисниците на социјална заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 28/79):

1.) членот 2 се менува и гласи:

**„Член 2**

Висината на минималните износи на одделните видови на постојаната парична помош се утврдува и тоа:

— основната парична помош на носителот да изнесува најмалку 800 динари;

— додатокот за секој натамошен соуживател на помошта да изнесува најмалку 300 динари;

— посебниот додаток за помош и нега од друго лице да изнесува најмалку 300 динари.

Збирот на основната парична помош, додатокот за соуживателот на помошта и посебниот додаток за помош и нега од друго лице не може да биде поголем од 50% од просечниот личен доход остварен во претходната година во Републиката“.

**Член 2**

Оваа самоуправни спогодба влегува во сила со денот на нејзиното потпишување од страна на овластените претставници на учесниците во спогодувањето, а ќе се применува од наредниот ден, освен одредбата на точка 1 од член 1 која ќе се применува од 1 јануари 1980 година.

Оваа самоуправни спогодба ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 08-260/1  
28 мај 1980 година  
Скопје

**235.**

Врз основа на член 586 од Законот за здружениот труд („Службен лист на СФРЈ“ бр. 53/76), член 15, став 2 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“, бр. 9/78, 43/78) и член 6 од Спогодбата за висината на цените на услугите на организациите на здружен труд од областа на социјалната заштита („Службен весник на СРМ“, бр. 28/79), организациите на здружен труд од областа на социјалната заштита и тоа: Заводот за згрижување, воспитување и образование на деца и младици „Ранка Милановиќ“ — Скопје, Центарот за професионална рехабилитација на младици со оштетен слух „25 Мај“ — Скопје, Заводот за рехабилитација на деца и младици со оштетен вид — Скопје, Заводот за рехабилитација на деца со оштетен слух „Кочо Рацин“ — Битола,

Специјалниот завод — Демир Капија, Заводот за заштита и рехабилитација Бања Банско — Струмица, Центарот за заштита на деца и младинци „11 Октомври“ — Скопје, Центарот за згрижување на стари и изнемоштени лица „13 Ноември“ — Скопје, Домот за доенчиња и мали деца — Битола, Заводот за рехабилитација на деца и младинци — Скопје, Старскиот дом „Суе Рајдер“ — Битола, Домот за стари лица „Киро Крстески — Платник“ — Прилеп, Домот за стари „Зафир Сајто“ — Куманово и Работната организација за згрижување и воспитување на деца и младинци „25 Мај“ — Скопје, од една страна и општинските самоуправни интересни заедници за социјална заштита од: Берово, Битола, Брод Македонски, Валандово, Винаца, Гевгелија, Гостивар, Дебар, Делчево, Демир Хисар, Кавадарци, Кичево, Кочани, Крушево, Крива Паланка, Кратово, Куманово, Неготино, Охрид, Прилеп, Пробиштип, Радовиш, Ресен, Струмица, Струга, Свети Николе, Тетово, Титов Велес и Штип. Самоуправната интересна заедница за социјална заштита на град Скопје и Републичката самоуправни интересна заедница за социјална заштита — Скопје, од друга страна, учесници во спогодувањето, склучуваат

### СПОГОДБА

#### ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА СПОГОДБАТА ЗА ВИСИНАТА НА ЦЕНИТЕ НА УСЛУГИТЕ НА ОРГАНИЗАЦИЈИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ОД ОБЛАСТА НА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА

##### Член 1

Со оваа спогодба учесниците во спогодувањето се согласиле и ги вршат следните измени и дополнувања на Спогодбата за висината на цените на услугите на организациите на здружен труд од областа на социјалната заштита („Службен весник на СРМ“, бр. 28/79):

1) Членот 5 се менува и гласи:

##### „Член 5

Учесниците во спогодувањето, врз основа на член 2, 3 и 4 на оваа спогодба, спогодбецо ја утврдуваат висината на цените на услугите на организациите на здружен труд за социјална заштита и тоа:

1. Специјалниот завод — Демир Капија	5.104,00 динари	
2. Заводот за заштита и рехабилитација Бања Банско — Струмица	7.137,00	„
3. Центарот за заштита на деца и младинци „11 Октомври“ — Скопје:		
— оддел за деца од 0—3 годишна возраст	6.785,00	„
— оддел за деца од 3—18 годишна возраст	4.535,00	„
4. Центарот за згрижување на стари и изнемоштени лица „13 Ноември“ — Скопје:		
— оддел Катланово	2.854,00	„
— оддел Злокуќани	2.886,00	„
— оддел Горче Петров	5.900,00	„
5. Домот за стари „Зафир Сајто“ Куманово:		
— еднокреветна соба	3.950,00	„
— двокреветна соба	3.878,00	„
— трикреветна соба	3.475,00	„
— брачен пар	3.746,00	„
— стационар	4.528,00	„

6. Домот за стари лица „Киро Крстески — Платник“ — Прилеп	3.578,00	„
7. Старскиот дом „Суе Рајдер“ — Битола:		
— за неподвижни лица	3.311,00	„
— за подвижни лица	2.714,00	„
8. Домот за доенчиња и мали деца — Битола	5.841,00	„
9. Заводот за рехабилитација на младинци со оштетен вид — Скопје:		
— без рехабилитација	2.550,00	„
— со рехабилитација	3.100,00	„
10. Центарот за професионална рехабилитација на младинци со оштетен слух „25 Мај“ — Скопје	3.080,00	„
11. Заводот за рехабилитација на деца со оштетен слух „Кочо Рацин“ — Битола	2.750,00	„
12. Заводот за рехабилитација на деца и младинци — Скопје:		
— со интерна едукација	2.623,00	„
— со екстерна едукација	840,00	„
— со интерна рехабилитација	3.145,00	„
— со екстерна рехабилитација	1.893,00	„
13. Работната организација за згрижување и воспитување на деца и младинци „25 Мај“ — Скопје	5.782,00	„
14. Заводот за згрижување, воспитување и образование на деца и младинци „Ранка Милановиќ“ — Скопје	3.332,00	„

Висината на цените на услугите утврдени во став 1 на овој член се искажани во месечни износи по корисник на услугите на одделна организација на здружен труд“.

2) По член 5 се додава нов член, член 5а, кој гласи:

##### „Член 5-а

Организациите на здружен труд од областа на социјалната заштита и општинските самоуправни интересни заедници за социјална заштита се обврзуваат да ги усогласат своите општи и други акти со одредбите на оваа спогодба, како и да донесат други неопходни акти за нејзиното спроведување во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа спогодба“.

##### Член 2

Оваа спогодба е потпишана на 28 април 1980 година, со кој ден влегува во сила, а ќе се применува од наредниот ден, освен одредбата на точка 1 од член 1 на оваа спогодба која ќе се применува од 1 јануари 1980 година.

Оваа спогодба ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 08-261/1  
28 мај 1980 година  
Скопје

## СОДРЖИНА

	Страна		
213. Закон за изменување и дополнување на Законот за здружување на дел од средствата на општествената репродукција за изградба на електроенергетски објекти	401	231. Одлука за именување претставници на општествената заедница во Комисијата за изготвување предлог за избор на директор на ООЗТ Институт за економика и организација на земјоделството во Скопје	408
214. Закон за единствениот матичен број на граѓаните	401	232. Одлука за давање согласност на Одлуката на Советот на Етнолошкиот музеј на Македонија во Скопје за избор на индивидуален работоводен орган на Музејот	408
215. Закон за изменување и дополнување на Законот за илинденските пензии	403	233. Одлука за давање согласност на Одлуката на работничкиот совет на Работната организација на здружениот труд Специјален завод Демир Капија за избор на индивидуален работоводен орган на Заводот	409
216. Одлука за избор на претседател и избор и разрешување на судии на Окружниот суд во Скопје	403	234. Одлука за давање согласност на Самоуправната спогодба за здружување на ООЗТ Филозофски факултет и ООЗТ Институт за национална историја во работна организација — Факултет за филозофско-историски науки — Скопје, во делот со кој се уредува режимот на запишување на студии и учеството на студентите и претставниците на општествената заедница во самоуправањето	409
217. Одлука за избор на судија на Окружниот стопански суд во Скопје и Окружниот стопански суд во Битола	403	235. Одлука за давање согласност на Статутот на Работната организација Факултет за филозофско-историски науки — Скопје, во делот со кој се уредува режимот за запишување на студии и учеството на студентите и претставниците на општествената заедница во самоуправањето	409
218. Одлука за потврдување на Финансискиот план на Народната банка на Македонија за 1980 година	403	236. Одлука за давање согласност на Статутот на Факултетот за туризам и угостителство — Охрид, во делот со кој се уредува режимот на запишување на студии и учеството на студентите и претставниците на општествената заедница во самоуправањето	410
219. Одлука за потврдување на Завршната сметка на Народната банка на Македонија за 1979 година	404	237. Завршна сметка на средствата на Социјалистичка Република Македонија за инвестиции во стопанството за 1979 година	410
220. Одлука за разрешување и именување претседател и членови на Советот за унапредување на индивидуалното земјоделство	404	238. Програма за развој на непосредната детска заштита во Социјалистичка Република Македонија во 1980 година	410
221. Одлука за именување претставници на општествената заедница во Комисијата за изготвување предлог за избор на индивидуален работоводен орган на Центарот за слух, говор и глас во Скопје	405	239. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 163/79 од 17 април 1980 година	412
222. Одлука за именување претставници на општествената заедница во Комисијата за изготвување предлог за избор на декан на Шумарскиот факултет во Скопје	405	240. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 189/79 од 20 март 1980 година	413
223. Одлука за именување претставници на општествената заедница во Комисијата за изготвување предлог за избор на директор на Заводот за медицинска рехабилитација во Скопје	406	<b>Општествени договори и самоуправни спогодби</b>	
224. Одлука за именување претставници на општествената заедница во Комисијата за изготвување предлог за избор на декан на ООЗТ Факултет за металургија и рударство во Скопје	406	233. Самоуправна спогодба за висината на најнискиот износ на надоместокот за сместено лице во друго семејство	414
225. Одлука за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Советот на Факултетот за туризам и угостителство во Охрид	406	234. Самоуправна спогодба за измени и дополнувања на Самоуправната спогодба за висината на постојаната парична помош на корисниците на социјална заштита	414
226. Одлука за именување претставник од Собранието на СР Македонија во Комисијата за воспитување и образование на граѓаните на СФРЈ на привремена работа и престој во странство	407	235. Спогодба за измени и дополнувања на Спогодбата за висината на цените на услугите на организациите на здружен труд од областа на социјалната заштита	415
227. Одлука за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Советот на Рударско-геолошкиот факултет во Штип	407		
228. Одлука за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Советот на Факултетот за физичка култура во Скопје	407		
229. Одлука за именување претставници на општествената заедница во Комисијата за изготвување предлог за избор на директор на Економскиот институт во Скопје	408		
230. Одлука за именување претставници на општествената заедница во Комисијата			